

Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

УПАТСТВО
ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРЕДЛОГ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОМОШ ЗА ТЕХНИЧКА
ПОДДРШКА ЗА ИЗРАБОТКА И ПУБЛИКУВАЊЕ НА ЕДУКАТИВНИ,
ИНФОРМАТИВНИ, НАУЧКИ, ПРОПАГАНДНИ И СТРУЧНИ МАТЕРИЈАЛИ,
ПУБЛИКАЦИИ И СПИСАНИЈА

I. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕДЛОЖУВАЧ

НАЗИВ НА ПРЕДЛОЖУВАЧ:

ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ:

Адреса:

Телефон / факс: _____

Емаил: _____

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Име и презиме:

Потпис:

ДАТУМ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ: _____

М П

II. НАЗИВ И РЕЗИМЕ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ (КРАТКА СОДРЖИНА НА ПРЕДЛОГОТ)

На не повеќе од една страна да се набројат целите кои треба да се постигнат со предлогот за користење, очекувани резултати, активности за секој од резултатите, временска рамка за постигнување на очекуваните резултати и бараниот износ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година.

III. ОПИС НА ПРЕДЛОГОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ

- 1. ОПИС НА ПОСТОЕЧКИ СОСТОЈБИ**
- 2. ПОСТАВЕНИ ЦЕЛИ**
- 3. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ**

IV. ПЛАН НА АКТИВНОСТИ СО ВРЕМЕНСКА РАМКА НА ПРЕДЛОГОТ ПО АКТИВНОСТИ И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА НИВНА РЕАЛИЗАЦИЈА

1. Почетокот на активностите е на _____ година, а крај на активностите е на _____ година.
2. Начинот (методологијата) за реализација на активностите се: _____.
3. Предлог проект со план на активности и рок за нивна реализација

V. ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ПЛАНИРАНИ ТРОШОЦИ, ВРЕМЕНСКА РАМКА И ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

1. Финансискиот план ги содржи планираните трошоци за реализација на активността
2. Банкарска сметка на која треба да се исплати поддршката.

VI. ВЛИЈАНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ

Предлогот за користење на финансиска поддршка треба да содржи и одржливост по завршувањето на активностите:

- одржливост на предлогот;
- целна група (опис на директни и индиректни корисници на резултати од активността)
- понатамошна примена на резултатите и
- очекувани ефекти за крајните корисници.

VII. КОН ПРЕДЛОГОТ СЕ ПРИЛОЖУВААТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. Тековна состојба од Централен регистар на Република Македонија (освен за физички лица);
2. Препораки или други докази за претходна имплементација на сродни предлози;
3. За апликантите правни лица потврда за евиденција во ЕРЗС (ако се занимаваат со примарно земјоделско производство), доказ од Централен регистар на Република Македонија дека не е поведена стечајна и ликвидациона постапка и доказ од Управа за јавни приходи за платени даноци и други јавни давачки;
4. За здруженија и стопански комори, годишна програма за работа со вклучени активности од предлогот усвоена согласно статутарните акти;

VIII. БУЏЕТ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Предлогот треба да содржи износ на планираните трошоци по ставки како и вкупниот побаруван износ на техничката поддршка за изработка и публикување на едукативни, информативни, научни, пропагандни и стручни материјали, публикации и списанија во денари со пресметан дакон на додадена вредност.